

Службен весник

на Република Македонија

Број 1

4 јануари 2017, среда

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1. Решение за престанок на службата на нотарот.....	2	3. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	3
2. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	2	4. Решение од Комисијата за хартии од вредност.....	3
		Огласен дел.....	1-76

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**1.**

Врз основа на член 55 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на РМ“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и член 18 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 72/16 и 142/16), министерот за правда на ден 3 јануари 2017 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА
НА НОТАРОТ**

1. На нотарот Севим Дестани од Куманово, со службено седиште за подрачјето на Основниот суд во Куманово, му престанува службата на нотар поради навршени 64 години возраст.

2. Решението влегува во сила на ден 5.1.2017 година.

Образложение

Со решение на министерот за правда бр. 04-4417/22 од 17.11.1998 година, врз основа на третиот конкурс лицето Севим Дестани е именуван за нотар на подрачјето на Основниот суд во Куманово. Нотарот Севим Дестани од Куманово, роден на 5.1.1953 година, на ден 5.1.2017 година навршува 64 години возраст, поради што ги исполнува условите за престанок на службата на нотарот.

Согласно наведеното, а врз основа на член 18 став (1) точка б) и став (2) од Законот за нотаријатот („Службен весник на РМ“ бр. 72/16 и 142/16), министерот за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-10/1
3 јануари 2017 година
Скопје

Министер за правда,
Валдет Цафери с.р.

**КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2.**

Врз основа на член 46 став 1 точка в) и член 184 точка љ) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010,135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016), постапувајќи по барањето на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје број 03-6372/2 од 23.11.2016 година и број 03-6613/2 од 06.12.2016 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на 16.12.2016 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлука за измени на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на депозитарот и корисниците на неговите услуги број 02-6372/1 од 23.11.2016 година, донесена на седница на Одборот на директори на Депозитарот, одржана на ден 23.11.2016 година и на Одлуката за изменување на Одлуката за измени на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје за учесниците во работата на депозитарот и корисниците на неговите услуги број 02-6613/1 од 5.12.2016 година, донесена на седница на Одборот на директори на Депозитарот, одржана на ден 5.12.2016 година, со исклучок на член 4 став 2 од Одлуката број 02-6372/1 од 23.11.2016 година.

2. Согласноста од точка 1 од ова решение започнува да важи сметано од 1.1.2017 година.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, во рок од 15 дена од приемот на ова Решение да достави до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија пречистен текст на Тарифата на услугите што ги врши Централниот депозитар АД Скопје за учесниците во работата на Депозитарот и корисниците на неговите услуги.

4. Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. УП1 08-89
16 декември 2016 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2017001